



За земјата и она што е од неа


Свети Јован Дамаскин



Земјата е еден од четирите елементи на создадената природа; таа е сува и ладна, тешка и неподвижна, и Бог ја превел од небитие во битие во првиот ден од создавањето, бидејќи: Во почетокот ги создаде Бог небото и земјата (1Мој. 1, 1); а нејзиното утврдување и основа никој од луѓето не може да ги искаже. Зашто едни велат дека е основана и утврдена на води, како што вели Божествениот Давид: ја утврди земјата на води; други пак, дека е основана на воздух. Некој вели: ја обеси Бог земјата на ништо. А богохлаголливиот Давид, во името на Создателот вели: Јас ги утврдувам столбовите нејзини, нарекувајќи ја така онаа сила што ја одржува земјата. А зборовите: ја основа

на мориња откриваат дека на секаде околу земјата е разлеана водена стихија. Ако, значи, прифатиме дека земјата е основана врз самата себе или пак дека е основана на воздух или на води, или и да не допуштиме дека е основана на нешто, не треба да се оддалечуваме од благочестивото поимање, но треба да исповедаме дека се одржува и опстанува преку силата на Создателот.

Во почетокот значи, како што вели Светото Писмо, земјата била покриена со вода и била безоблична, односно неуредена. Но со заповедта Божја настанаа водените басени, и тогаш се појавија горите, попримајќи ги своите украси со Божествената заповед, украсувајќи се со секакво



**„И виде Бог дека е многу
добро с□ она што го беше
создал. И би вечер, и би утро
- ден шести. Така се доврши
небото и земјата и сиот
украс нивни.,,**

билје и растенија, во коишто Божествената заповед вткала можност да се множат, да се хранат и да произведуваат семе, односно да го раѓаат истиот вид. Земјата по наредба Божја од себе дала и секакви видови животни, влекачи, чудовишта и зверови. Сето тоа е создадено за благовремено да му користи на човекот: некои од нив му служат за храна - елените, овците, газелите и слични на овие животни; некои пак за служење - камилите, воловите, коњите, магарињата и слично; а некои за забава на човекот, како мајмунот и некои птици, како свраката, папагалот и слични на овие.

Така и растенијата и билките: некои се плодоносни и за јадење, а некои мири-

зливи и цветни и постојат заради нашето задоволство, како розите и слични на нив, а пак некои се за исцелување на нашите болести. Зашто нема ниту едно животно ни растение во коишто Создателот не сместил некоја корисна енергија за човекот. Оти Бог Којшто сите ствари ги познава пред нивното настанување, знаејќи дека човекот по својата волја ќе ги престапи Неговите заповеди и дека ќе се предаде на пропадливост, направил така што благовремено с□ да му биде од корист, и она што е на копното, и она што е на земјата, и она што е во водата.